



СЛУЖБ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧК ФЕД

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно на хрватскохрватски, словенечки и на македонски јазик. — Огласи според тарифата — Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство за претплата, посебни издања и огласи 000-3-221-2

Среда, 26 јули 1967

БЕЛГРАД

БРОЈ 32

ГОД. XXIII

Цена на овој број е 1,20 (120) дин. — Преплатата за 1967 година изнесува 60 (6.000) дин. — Редакција: Улица Јована Ристиќа бр. 1. Пошт. фах 226 — Телефони: централа 50-931, 50-932, 50-933 и 50-934; Служба за претплата 51-732, Продавна служба 51-671

487.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ИЗБИРАЊЕ НА РАБОТНИЧКИ СОВЕТИ И ДРУГИ ОРГАНИ НА УПРАВУВАЊЕТО ВО РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Се прогласува Законот за измени на Основниот закон за избирање на работнички совети и други органи на управувањето во работните организации, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 11 јули 1967 година и на седницата на Организационо-политичкиот собор од 30 јуни 1967 година,

П. Р. бр. 589
12 јули 1967 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател
на Сојузната скупштина,
Милентије Поповиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ИЗБИРАЊЕ НА РАБОТНИЧКИ СОВЕТИ И ДРУГИ ОРГАНИ НА УПРАВУВАЊЕТО ВО РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Член 1

Во Основниот закон за избирање на работнички совети и други органи на управувањето во работните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/64) членот 96 се брише.

Член 2

Членот 97 се менува и гласи:

„Директорот на работна организација што не е задоволен со одлуката на работничкиот совет за неговото разрешување од должноста директор може со тужба против работната организација да бара судот да утврди дека е ништовна одлуката на работничкиот совет за разрешување затоа што не постојат факти што претставуваат законска причина за разрешување на директорот, што не била спроведена со закон пропишаната постапка за разрешување на директорот или што е донесена одлука за разрешување иако според мислењето на комисијата за оценување на барањето за разрешување на директорот барањето не е основано.

Тужбата од ставот 1 на овој член му се поднесува на општинскиот суд на чие подрачје е седиштето на работната организација, во рок од осум дена од денот на доставувањето на писмената од-

лука на работничкиот совет за разрешување на директорот. До истекот на тој рок, односно ако е поднесена тужба, до правносилноста на судската одлука, не може да се изврши одлуката на работничкиот совет за разрешување на директорот.

Рокот за жалба и ревизија е осум дена од денот на доставувањето на одлуката од судот.

Постапката на судот по тужбата е итна.“

Член 3

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

488.

Врз основа на членот 19 став 2 и членот 20 ст. 1 и 2 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/66) и членот 37 став 2 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65 и 28/66), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИТЕ ЧИЈ ИЗВОЗ И УВОЗ Е РЕГУЛИРАН

1. Во Списокот на стоките за кои се утврдуваат условите за извоз и увоз, кој е составен дел од Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/66, 45/66, 13/67, 17/67 и 30/67) во секторот 6 — Изработени производи класификувани претежно според материјалот, во редниот бр. 568 и 570 во колоната 6 буквите на кратенката: „ЛБО“ се заменуваат со буквите на кратенката: „РК“.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 78
19 јули 1967 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Мика Шпиљак, с. р.

489.

Врз основа на членот 20 став 3 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/66), во врска со членот 37 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65 и 28/66), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА УВОЗОТ ВО 1967 ГОДИНА НА СТОКИ ЧИЈ УВОЗ Е УСЛОВНО СЛОБОДЕН

1. Во Одлуката за увозот во 1967 година на стоки чиј увоз е условно слободен („Службен лист на

СФРЈ", бр. 37/66 и 9/67) во точката 8 по ставот 1 се додаваат три нови става, кои гласат:.

„Како увоз на стоки за сопствени потреби во смисла на ставот 1 од оваа точка, се подразбира увозот на стоки што увозникот ги користи во своето производство или во рамките на договорот за стопанска кооперација со други работни организации, а кога увозникот е трговска стопанска организација — само ако увозот го врши во свое име а за туѓа сметка.

Одредбата на ставот 2 на оваа точка не се однесува на увозниците на вештачки губриња.

По исклучок од одредбата на ставот 2 на оваа точка, Сојузниот секретаријат за надворешна трговија може, на предлог од Сојузната стопанска комора, да даде согласност трговските стопански организации да можат слободно да увезуваат одделни видови производи за кои е пропишана форма на условно слободен увоз во свое име и за своја сметка, ако снабдуваат производствени организации што не биле задолжени да склучат договори во смисла на оваа одлука, ако преку свои склади и дуќани снабдуваат поголем број потрошувачи и ако преку сите заинтересирани групации се обезбедува извршување на увозот на определени производи од стоконите листи.“

2. Во точката 9 по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Работните организации што во првото полугодие на 1967 година користеле право на слободен увоз и плаќање на стоки во смисла на точката 8 од оваа одлука, должни се во целост да ги откупат износите на определени девизи за кои според договорите со овластените банки презеле обврски за откуп во договорените рокови. Овластените банки се должни по истекот на секој квартал да ја задолжат жиро-сметката на работните организации за износите на неизвршените обврски од договорите, ако е со договорот предвидено банката во таков случај да може да ја задолжи жиро-сметката на работната организација.“

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 79

19 јули 1967 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Мика Шпиљак, с. р.

490.

Врз основа на членот 39 точка 2 од Законот за опојните дроги („Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/64), сојузниот секретар за здравство и социјална политика пропишува

П Р А В И Л Н И К

ЗА ПОСТАПКАТА СО ОПОЈНИТЕ ДРОГИ ОДЗЕМЕНИ СПОРЕД ЧЛЕНОТ 36 НА ЗАКОНОТ ЗА ОПОЈНИТЕ ДРОГИ

Член 1

Со опојните дроги одземени според членот 36 на Законот за опојните дроги, ќе се постапи според одредбите на овој правилник.

Член 2

Ако опојните дроги, одземени според членот 36 на Законот за опојните дроги, можат да се употребат како сировини за фабрикување односно за понатамошна преработка, тие ќе ѝ се предадат на работната организација што има одобрение да врши откуп на афион односно фабрикување на опојни дроги, со надоместок во височина на проценетата вредност на тие дроги,

Предавањето на опојна дрога во смисла на ставот 1 на овој член се врши под истите услови под кои се врши откупот на опојни дроги.

Член 3

Ако опојните дроги од членот 2 на овој правилник не можат да се употребат во смисла на одредбата на ставот 1 на тој член, ќе се уништат по комисијски пат на начин кој му одговара на видот на опојната дрога и на состојбата во која се наоѓа опојната дрога.

Начинот на уништувањето на одземената опојна дрога го определува стручњакот од членот 4 став 2 на овој правилник,

Член 4

Комисијата од членот 3 став 1 на овој правилник ја формира органот што донесол одлука за одземање на опојната дрога.

За членови на комисијата органот од ставот 1 на овој член именува работници од редот на членовите на својата работна заедница, како и лице од редот на стручњациите со завршен фармацевтски, технолошки или природно-математички факултет.

Член 5

Органот што донесува одлука за одземање на опојна дрога води евиденција за одземените опојни дроги и за постапката со нив, во која ги внесува потребните податоци што се однесуваат на предавањето односно на начинот на уништувањето на одземената опојна дрога.

Член 6

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 15-524/1
16 мај 1967 година
Белград

Заменик сојузен секретар
за здравство и социјална
политика,

др Никола Георгиевски, с. р.

491.

Врз основа на членот 28 од Законот за царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66 и 5/67), сојузниот секретар за финансии издава

Н А Р Е Д Б А

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ СЕ ВРШИ ВРАЌАЊЕ НА ЦАРИНАТА ПЛАТЕНА НА УВЕЗЕНИ РЕПРОДУКЦИОНИ МАТЕРИЈАЛИ И ДЕЛОВИ ЗА ВГРАДУВАЊЕ, УПОТРЕБЕНИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА СТОКИ ШТО СЕ ИЗВЕЗУВААТ

1. Во Наредбата за условите под кои се врши враќање на царината платена на увезени репродукциони материјали и делови за вградување, употребени за производство на стоки што се извезуваат („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/66 и 8/67) точката 2 се менува и гласи:

„2. Враќањето на царината од точката 1 на оваа наредба царинарниците ќе го вршат во полн износ на платената царина.

За стоки за чиј извоз Сојузниот извршен совет, во смисла на членот 97 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/66), ќе одобри ослободување од плаќање дел општествени приходи, враќање на царината царинарниците ќе вршат во износ кој претставува разлика помеѓу царината платена на увезените репродукциони материјали и делови за вградување и износот добиен со примена на стопата за ослободување врз царинската основица на која е платена царината за тие репродукциони материјали и делови.“

2. Точката 3 се менува и гласи:

„3. Вркање на царината од точката 1 на оваа наредба нема да се врши ако стоките се извезуваат во земјите или подрачјата за кои Народната банка на Југославија, во смисла на членот 98 од Законот за девизното работење, ќе определи посебен начин и услови за пресметување, освен ако увозот на репродукциони материјали и делови за вградување и извозот на стоки во чие производство овие материјали и делови се употребени се врши во рамките на тие земји и подрачја врз основа на договор за производствена кооперација склучен помеѓу домашен и странски производител.“

3. Во точката 6 став 1 на крајот точката се заменува со точка и записка и по тоа се додава нова одредба под 3, која гласи:

„3) договор за производствена кооперација, ако вркањето на царината се врши врз основа на точката 3 од оваа наредба.“

4. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 3-4-6883/1

10 јули 1967 година

Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Јанко Смоле, с. р.

492.

Врз основа на членот 31 од Законот за Царинската тарифа („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/65, 49/66 и 5/67), сојузниот секретар за финансии пропишува

УПАТСТВО

ЗА ИЗМЕНА НА УПАТСТВОТО ЗА ПОСТАПКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЦАРИНСКАТА ОСНОВИЦА И ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА

1. Во Упатството за постапката за утврдување на царинската основица и за остварување на правото на ослободување од плаќање на царина („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/65 и 14/66) во точката 10 ст. 12 и 13 бројот: „4.000“ се заменува со бројот: „100“.

2. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 3-4-5755/1

10 јули 1967 година

Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Јанко Смоле, с. р.

493.

Врз основа на членот 53 став 3 од Правилникот за условите и начинот за вршење задолжителна имунизација против заразни болести („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/65), сојузниот секретар за здравство и социјална политика донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ ШТО МОЖАТ ДА ВРШАТ ИМУНИЗАЦИЈА ПРОТИВ ЖОЛТА ТРЕСКА И КОЛЕРА НА ЛИЦА ВО МЕЃУНАРОДНИОТ СООБРАЌАЈ

1. Во Решението за овластување на здравствените установи што можат да вршат имунизација против жолта треска и колера на лица во меѓународниот сообраќај („Службен лист на СФРЈ“, бр.

44/65) во точката 1 на крајот на одредбата под 8 точката се заменува со точка и записка и по тоа се додаваат две нови одредби под 9 и 10, кои гласат:

„9) Завод за здравствена заштита — Ниш;

10) Медицински центар „Блажо Орландиќ“ — Бар.“

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 16/2-102/67

15 мај 1967 година

Белград

Заменик сојузен
секретар за здравство и
социјална политика,
др Никола Георгиевски, с. р.

494.

Врз основа на членот 35 став 1 од Основниот закон за здравственото осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/62 и 53/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/65, 29/66, 52/66 и 23/67), по претходно прибавеното мислење од Сојузниот завод за здравствена заштита, собранието на Југословенската заедница на социјалното осигурување донесува

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЛИСТАТА НА ЛЕКОВИТЕ ШТО МОЖАТ ДА СЕ ПРОПИШУВААТ НА ТОВАР НА ФОНДОТ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ

1. На товар на фондот за здравственото осигурување можат на образецот на рецепт за социјално осигурени лица да се пропишуваат и издаваат:

1) готови лекови наведени во Листата на готовите лекови што можат да се пропишуваат на товар на фондот на здравственото осигурување, која е отпечатена кон оваа одлука и е нејзин составен дел;

2) магистрални лекови, освен лековите што по својот состав се еднакви со лековите наведени во Одлуката за утврдување кои лекови не можат да се пропишуваат на товар на фондот на здравственото осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 44/66).

2. Покрај лековите од точката 1 на оваа одлука, за лекување на социјално осигурени лица можат на товар на фондот на здравственото осигурување да се користат:

1) во амбулантно-поликлиничките здравствени установи, на начинот определен во членот 8 на Правилникот за начинот на пропишување, издавање и наплатување на лековите што им се пропишуваат на осигурените лица („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/62 и 50/62): вакцини, серуми и ампулирани лекови за чија примена е потребна непосредна интервенција на стручен здравствен работник;

2) во стационарните здравствени установи: и сите други лекови за чие пуштање во промет е издадено одобрение од надлежниот орган во смисла на Законот за прометот на лекови („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/65).

3. Се овластува Сојузниот завод за социјално осигурување да дава, по потреба, упатства за применување на оваа одлука.

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Ск. бр. 17

30 јуни 1967 година

Белград

Собрание на Југословенската заедница
на социјалното осигурување

Претседател,
Риста Михаиловиќ, с. р.

Л И С Т А

НА ГОТОВИТЕ ЛЕКОВИ НИТО МОЖАТ ДА СЕ ПРОПИШУВААТ НА ТОВАР НА ФОНДОТ НА
ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ

Ред. бр.	НАЗИВ НА ЛЕКОТ	Производител на лекот	Форма на лекот	Забелешка
1	2	3	4	5
1	Abekhol	„Плива“	дражеи	
2	Abekhol	„Плива“	капки	
3	Abekhol	„Плива“	за аеросол	
4	Abekhol	„Плива“	сируп	
5	Abekhol	„Плива“	таблети	
6	Acegit	„Лек“	раствор	
7	Acetysal	„Алкалоид“, „Галени- ка“, „Фармакос“, и „Хемофарм“	таблети	
8	Acetysal	„Серво Михаљ“ и „Здравље“	таблети	
9	Acidum acetylsalicylicum	„Крка“	таблети	
10	Acisal	„Плива“	таблети	
11	Acranil	„Bayer“	таблети	
12	Acutil	„Italseber“	таблети	
13	Acylanid	„Босналијек“	капки	
14	Acylanid	„Sandoz“	супозитории	
15	Acylanid	„Sandoz“	таблети	
16	Acynorm	„Крка“	дражеи	
17	Adimicin	„Плива“	капсули	
18	Adimicin	„Плива“	суспензија	
19	Akineton	„Лек“	таблети	
20	AKVA-PAS	„Плива“	таблети	
21	Albothyl	„Byk Gulden“	gel	
22	Albothyl	„Byk Gulden“	концентрат	
23	Albothyl	„Byk Gulden“	овули	
24	Aldomet	„Лек“	таблети	
25	Aleudrin	„Здравље“	капки	
26	Aleudrin	„Здравље“	таблети	
27	Alfimid	„Плива“	таблети	
28	Alfucin	„Алкалоид“	маст	
29	Alfucin	„Алкалоид“	пудра	
30	Alfuran	„Алкалоид“	дражеи	
31	Alfuran	„Алкалоид“	таблети	
32	Al-pas	„Алкалоид“	таблети	
33	Alugel	„Лек“	таблети	
34	Alupent	„Здравље“	раствор	
35	Alupent	„Здравље“	таблети	
36	Ambramycin	„Галеника“	капсули	
37	Ambramycin	„Галеника“	капки за деца	
38	Ambramycin	„Галеника“	маст	
39	Ambramycin	„Галеника“	маст за очи	
40	Ambramycin	„Галеника“	суспензија за орална употреба	
41	Ambramycin B	„Галеника“	капсули	
42	Ambramycin B	„Галеника“	суспензија	
43	Amidocain	„Босналијек“	раствор	
44	Aminophyllinum	„Лек“	супозитории	
45	Aminopyrin	„Алкалоид“ „Фармакос“, „Гале- ника“, „Хемофарм“ и „Здравље“	таблети	
46	Aminoveron	„Галеника“	таблети	
47	Amphetamin (Narkotika)	„Плива“	дражеи	
48	Andol	„Југодијететика“	таблети	

1	2	3	4	5
49	Angised	„B. Wellcome“	таблети	(пропишува лекар специјалист од соодветната гранка на медицината)
50	Anovlar	„Галеника“	дражеи	
51	Antibion	„Алкалоид“	вагинални таблети	
52	Antidrasl	„Italseber“	таблети	
53	Antitetanin	„S. Serumwerk“	масло	
54	Aparkan	„Алкалоид“	таблети	
55	Apaurin	„Крка“	дражеи	
56	Arbid	„Крка“	дражеи	
57	Arbid	„Крка“	капки	
58	Artane	„Хемофарм“	таблети	
59	Asamid	„Плива“	сируп	
60	Asepsol	„Плива“	раствор	
61	Asthmophyllin	„Лек“	таблети	
62	Atarax	„Здравље“	дражеи	
63	Atarax	„Здравље“	супозитории за деца	
64	Atarax	„Здравље“	супозитории за возрасни	
65	Atarax	„Здравље“	сируп	
66	A. T. 10	„Bayer“	раствор	
67	Avafortan	„Босналијек“	дражеи	
68	Avacan	„Босналијек“	дражеи	
69	Avacan	„Босналијек“	раствор	
70	Avacan	„Босналијек“	супозитории	
71	Avil	„Серво Михаљ“	сируп	
72	Avil	„Серво Михаљ“	таблети	
73	Azetidin	„Лек“	таблети	
74	Azetidin	„Лек“	forte таблети	
75	Bacimyxin	„Фармакос“	маст	
76	Bacipol	„Галеника“	маст	
77	Baralgin	„Серво Михаљ“	капки	
78	Baralgin	„Серво Михаљ“	супозитории	
79	Baralgin	„Серво Михаљ“	таблети	
80	B-Complex	„Крка“	дражеи	
81	B-Complex	„Крка“	гранули	
82	Beamat	„Плива“	дражеи	
83	Bebivit	„Југодијететика“		
84	Becyclin	„Крка“	капсули	
85	Bedoxin	„Галеника“	таблети	
86	Bekloram	„Плива“	капсули	
87	Bekloram	„Плива“	сируп	
88	Belladin	„Лек“	раствор	
89	Belladin	„Лек“	таблети	
90	Bellafen	„Здравље“	супозитории	
91	Bellafen	„Здравље“	таблети	
92	Bellalumal	„Лек“	дражеи	
93	Bellalumal	„Лек“	супозитории	
94	Bellasecal	„Лек“	дражеи	
95	Bellaspasmin	„Здравље“	капки	
96	Bellaspasmin	„Здравље“	таблети	
97	Bellatotal	„Биљана“	раствор	
98	Bellenal	„Биљана“	дражеи	
99	Bemarsal	„Specia“	таблети	
100	Bemycin	„Плива“	дражеи	
101	Bemycin	„Плива“	капки	
102	Bemycin	„Плива“	капсули	
103	Bemycin	„Плива“	сируп	
104	Benemid	„Лек“	таблети	
105	Benifen	„Крка“	дражеи	

1	2	3	4	5
106	Benirid	„Хемофарм“	капки	
107	Benirid	„Хемофарм“	таблети	
108	Benizol	„Крка“	маст за очи	
109	Benizol	„Крка“	раствор 10%	
110	Benizol	„Крка“	таблети	
111	Bephenicol	„Галеника“	капсули	
112	Bephenicol	„Галеника“	сируп	
113	Bergol	„Фитонија“	дражеи	
114	Beviplex	„Галеника“	дражеи	
115	Beviplex	„Галеника“	гранули	
116	Beviplex	„Галеника“	капки	
117	BIF	„Југодијететика“		
118	Bilacid	„Галеника“	дражеи	
119	Bilamid	„Крка“	таблети	
120	Bilamid-Cholin	„Крка“	дражеи	
121	Birezid	„Плива“	таблети	
122	Birezid K	„Плива“	дражеи	
123	Brevicid	„Босналијек“	капки за уши	
124	Brevicid	„Босналијек“	маст	
125	Brevicid	„Босналијек“	pulvis	
126	Brevicid	„Босналијек“	pulvis forte	
127	Brinaldix	„Босналијек“	таблети	
128	Buscol	„Биљана“	дражеи	
129	Buscopan	„Здравље“	дражеи	
130	Buscopan	„Здравље“	супозитории	
131	Buscopan	„Здравље“	супозитории за деца	
132	Buscopan comp.	„Здравље“	дражеи	
133	Buscopan comp.	„Здравље“	супозитории	
134	Busulfan	„Здравље“	таблети	
135	Butazolidin	„Здравље“	дражеи	
136	Calcedevit	„Алкалоид“	таблети	
137	Calcevit D	„Галеника“	таблети	
138	Calcibrom	„Алкалоид“	гранули	
139	Calcibrom	„Алкалоид“	таблети	
140	Capramol	„Choay“	ампули за орална употреба	
141	Carbo-Intestasin	„Алкалоид“	гранули	
142	Carbo-Intestasin	„Алкалоид“	таблети	
143	Cardiazol-Adenosin	„Лек“	раствор	
144	Carnigen	„Серво Михал“	раствор	
145	Cedigalan	„Здравље“	капки	
146	Cedigalan	„Здравље“	таблети	
147	Celanat	„Биљана“	раствор	
148	Centedrin	„Галеника“	таблети	
149	Ceratonia	„Југодијететика“	гранули	
150	Ceratonia	„Југодијететика“	прашок	
151	Cetavlon	„Серум завод“, Калиновица	раствор	
152	Cevicalcit	„Босналијек“	таблети	
153	Chemochin	„Југодијететика“	таблети	
154	Chinidinum	„Алкалоид“	таблети	
155	Chinini hydrochloridum	„Алкалоид“ и „Фармакос“	дражеи	
156	Chloramphenicol	„Галеника“, „Крка“, „Лек“ и „Плива“	дражеи	
157	Chloramphenicol	„Галеника“, „Крка“, „Лек“ и „Плива“	капсули	
158	Chloramphenicol	„Галеника“, „Крка“, „Лек“ и „Плива“	маст	

1	2	3	4	5
159	Chloramphenicol	„Галеника“, „Крка“, „Лек“ и „Плива“	маст за очи	
160	Chloramphenicol	„Галеника“, „Крка“, „Лек“ и „Плива“	сируп	
161	Chloramphenicol	„Галеника“, „Крка“, „Лек“ и „Плива“	супозитории	
162	Chloramphenicol B	„Лек“	капсули	
163	Chloramphenicol B	„Лек“	сируп	
164	Chlorochin	„Фармакос“	дражеи	
165	Chlorochin	„Фармакос“	таблети	
166	Chlorocortin	„Галеника“	маст	
167	Chloroxyn	„Хемофарм“	таблети	
168	Chlorpromazin	„Босналијек“	таблети	
169	Chlorpromazin	„Хемофарм“	дражеи	
170	Chlorpromazin	„Хемофарм“	таблети	
171	Cholagit	„Галеника“	дражеи	
172	Cholipin	„Здравље“	дражеи	
173	Choloboldin	„Галеника“	дражеи	
174	Choloterp	„Крка“	капки	
175	Cikloserin	„Плива“	капсули	(пропишува лекар специјалист од соодветната гранка на медицината)
176	Cikloserin	„Плива“	таблети	(пропишува лекар специјалист од соодветната гранка на медицината)
177	Ciloprin	„Крка“	капки за уши	
178	Codeini phosphas	„Алкалоид“, „Фармакос“ и „Крка“	таблети	
179	Codenon (Narkotika)	„Лек“	таблети	
180	Coffetamin	„Биљана“	дражеи mite	
181	Coffetamin	„Биљана“	дражеи forte	
182	Complamin	„Галеника“	таблети	
183	Corticin	„Галеника“	маст	
184	Corticin	„Галеника“	маст за очи	
185	Cortisone	„Roussel“	капки за очи	
186	Cosavil	„Серво Михаљ“	дражеи	
187	Cristacor	„Лек“	раствор	
188	Cristafofin	„Југодијететика“	раствор	
189	Cristasin	„Здравље“	раствор	
190	Cristodigin	„Биљана“	раствор	
191	C-Rutin	„Лек“	таблети	
192	C-Vitamin	„Алкалоид“	таблети	
193	C-Vitamin	„Лек“	таблети	
194	Cyclobarbiton	„Плива“	таблети	
195	Cycloserin	„Хемофарм“	таблети	(пропишува лекар специјалист од соодветната гранка на медицината)
196	Daraprim	„B. Wellcome“	таблети	
197	Daricon	„Алкалоид“	таблети	
198	Dekstromalt	„Југодијететика“		
199	Delmeson	„Серво Михаљ“	маст	
200	Delmeson	„Серво Михаљ“	супозитории	
201	Deposul	„Плива“	капки	
202	Deposul	„Плива“	таблети	
203	Deseril	„Sandoz“	таблети retard	
204	Dexamethason	„Крка“ и „Лек“	таблети	
205	Dexamethason	„Крка“ и „Лек“	forte таблети	
206	Dexamethason-Neomycin	„Лек“	капки за очи и уши	
207	Dexamethason-Neomycin	„Лек“	маст	
208	Dexamethason-Neomycin	„Лек“	маст за очи	

1	2	3	4	5
209	Dexason	„Галеника“	таблети	
210	Diabinese	„Здравље“	таблети	
211	Diadril	„Плива“	таблети	
212	Dialpyrin	„Лек“	супозитории	
213	Diamox	„Хемофарм“	таблети	
214	Dibefen	„Хемофарм“	дражеи	
215	Dicynone	„Лек“	таблети	
216	Dicumarol	„Плива“	таблети	
217	Diedi	„Italseber“	таблети	
218	Diedi nitrate	„Italseber“	капсули	
219	Difetoin	„Плива“	таблети	
220	Digestal	„Галеника“	дражеи	
221	Digitalin	„Лек“	раствор	
222	Digitoxin	„Здравље“	капки	
223	Digitoxin	„Здравље“	супозитории	
224	Digitoxin	„Здравље“	таблети	
225	Dihydroergotamin	„Лек“	раствор	
226	Dilatol	„Крка“	раствор	
227	Dilatol	„Крка“	таблети	
228	Dihgan	„Лек“	таблети	
229	Dimidril	„Плива“	дражеи	
230	Dimidril	„Плива“	сируп	
231	Di-Sal	„Крка“		
232	Distofen	„Галеника“	дражеи	
233	Disulfiram	„Хемофарм“	таблети	
234	Diuramon	„Плива“	дражеи	
235	Doveri	„Алкалоид“	таблети	
236	Duvadilan	„Philips Roxane“	таблети	
237	Dyspne Inhal	„Clermon Ferrand“	за аеросол	
238	Ecova! N	„Галеника“	крем	
239	Ecova! N	„Галеника“	маст	
240	Edecrin	„Лек“	таблети	
241	Edion	„Плива“	таблети	
242	Efloran	„Крка“	орални таблети	
243	Efloran	„Крка“	ваг. таблети	
244	Efosin	„Серво Михал“	супозитории	
245	Egocin	„Крка“	капсули	
246	Egocin	„Крка“	маст	
247	Egocin	„Крка“	маст за очи	
248	Emko	„Галеника“	пена за вагинална употреба	
249	Enbecin	„Галеника“	капки	
250	Enbecin	„Галеника“	маст	
251	Endoxan	„Босналијек“	дражеи	(пропишува лекар специјалист од соодветната гранка на медицината)
252	Enteroseptol	„Галеника“	таблети	
253	Entronon	„Плива“	дражеи	
254	Ephedrazol	„Здравље“	раствор	
255	Ephedrini hydrochloridum	„Крка“	таблети	
256	Ergoffen	„Лек“	mite дражеи	
257	Ergoffen	„Лек“	forte дражеи	
258	Ergometrin	„Биљана“ и „Лек“	дражеи	
259	Ergotamin	„Биљана“	дражеи	
260	Ergotamin	„Биљана“	раствор	
261	Ergotan	„Здравље“	супозитории	
262	Ergotan	„Здравље“	лингвалети	
263	Ergotyl	„Лек“	раствор	
264	Erythromycin	„Плива“	капсули	

1	2	3	4	5
265	Erythromycin	„Плива“	зрна	
266	Erythromycin	„Галеника“	дражеи	
267	Esalid	„Плива“	таблети	
268	Esucos	„Лек“	сируп	
269	Esucos	„Лек“	супозитории	
270	Esucos	„Лек“	таблети	
271	Euniazid	„Крка“	таблети	
272	Eupramin	„Југодијететика“	дражеи	
273	Eustigmin forte	„Veb“	таблети	
274	Eutizon	„Плива“	супозитории	
275	Eutizon	„Плива“	таблети	
276	Falithrom	„Veb“	таблети	
277	Falivegan	„Фармакос“	вагинални таблети	
278	Farmacyclin	„Фармакос“	маст	
279	Farmafen	„Фармакос“	дражеи	
280	Farmaplex	„Фармакос“	дражеи	
281	Favistan	„Босналијек“	таблети	
282	Ferro C	„Југодијететика“	дражеи	
283	Ferrocid	„Галеника“	дражеи	
284	Ferrohept	„Лек“	дражеи	
285	Ferrohept	„Лек“	сируп	
286	Festal	„Серво Михаљ“	дражеи	
287	Fidemycin	„Крка“	капсули	
288	Fidemycin	„Крка“	маст	
289	Fidemycin	„Крка“	маст за очи	
290	Fidemycin	„Крка“	суспензија	
291	Fidemycin	„Крка“	сува смеша за подготвување капки	
292	Fidemycin	„Крка“	сува смеша за подготвување суспензија	
293	Fluor-Calcium	„Лек“	таблети	
294	Fluorsan	„Плива“	таблети	
295	Fortevit	„Плива“	капсули	
296	Frenolon	„Галеника“	дражеи	
297	Fungitin	„Алкалоид“	раствор	
298	Furatin	„Хемофарм“	таблети	
299	Galipyrin	„Галеника“	таблети	
300	Gamibetal	„Italseber“	таблети	
301	Genosan	„Лек“	желе	
302	Genotan	„Лек“	паста	
303	Geokorton	„Плива“	маст	
304	Geokorton	„Плива“	суспензија за очи и уши	
305	Geomycin	„Плива“	дражеи	
306	Geomycin	„Плива“	капки	
307	Geomycin	„Плива“	капсули	
308	Geomycin	„Плива“	маст 3%	
309	Geomycin	„Плива“	маст за очи 1%	
310	Geomycin	„Плива“	сируп	
311	Geomycin	„Плива“	сува супстан- ција за сус- пензија	
312	Geomycin	„Плива“	таблети	
313	Geomycin	„Плива“	вагинални таблети	
314	Geonistin	„Плива“	вагинални таблети	
315	Geripleks	„Плива“	капсули	
316	Globuli vaginales cum Gy- rodalo	„Крка“		

1	2	3	4	5
317	Glutamin	„Босналијек“	гранули	
318	Glutamin	„Босналијек“	сируп	
319	Glutamin	„Босналијек“	таблети	
320	Griseofulvin	„Галеника“	forte таблети	
321	Griseofulvin	„Крка“	таблети	
322	Griseofulvin M	„Крка“	таблети	
323	Guardocin	„Крка“	капсули	
324	Guardocin	„Крка“	маст	
325	Guardocin	„Крка“	маст за очи	
326	Gupsan	„Крка“	таблети	
327	Gynemetrin	„Виљана“	раствор	
328	Haemactin	„Галеника“	дражеи	
329	Helkamat	„Плива“	таблети	
330	Helkamon	„Плива“	таблети	
331	Helmitin	„Крка“	сируп	
332	Heptanon (Narkotika)	„Плива“	раствор	
333	Heptanon (Narkotika)	„Плива“	супозитории	
334	Heptanon (Narkotika)	„Плива“	таблети	
335	Hexamethylentetramin	„Босналијек“	таблети	
336	Hexobarbiton	„Плива“	таблети	
337	Hiramicin	„Плива“	капсули	
338	Hiramicin	„Плива“	маст	
339	Hiramicin	„Плива“	маст за очи	
340	Hiramicin B	„Плива“	капсули	
341	Honvan	„Босналијек“	таблети	
342	Hydanphen	„Плива“	таблети	
343	Hydantal	„Босналијек“	дражеи	
344	Hydergin	„Sandoz“	сублингвалети	
345	Hydrex	„Хемофарм“	таблети	
346	Hydrochlorothiazid	„Босналијек“ и „Крка“	таблети	
347	Hydrocortison	„Галеника“	капки за очи и уши	
348	Hydrocortison	„Хемофарм“, „Југо- дијететика“ и „Га- леника“	маст 1%	
349	Hydrocortison	„Хемофарм“, „Југо- дијететика“ и „Га- леника“	маст 2,5%	
350	Hydrocortison	„Галеника“	таблети	
351	Hydrocyclin	„Галеника“	маст	
352	Hydrocyclin	„Галеника“	суспензија за очи и уши	
353	Hygroton	„Здравље“	таблети	
354	Indocid	„Лек“	капсули	
355	Indunox	„Лек“	таблети	
356	INHA 17	„Алкалоид“	таблети	
357	Insidon	„Здравље“	дражеи	
358	Insulin	„Галеника“	раствор 400 и.е.	
359	Insulin	„Плива“	раствор 400 и.е.	
360	Insulinum Zinco protaminatum	„Плива“	ампули 400 и.е.	
361	Intensain	„Плива“	дражеи	
362	Intestopan	„Крка“	таблети	
363	Irenat	„Tropenwerke“	капки	
364	Irgamid	„Geigy“	маст за очи	
365	Irgapyrin	„Здравље“	дражеи	
366	Irgapyrin	„Здравље“	супозитории	
367	Isofan-Insulin	„Галеника“		
368	Isolevin	„Крка“	раствор	
369	Isolevin	„Крка“	сублингвалети	

1	2	3	4	5
370	Isoniazid	„Фармакос“, „Галеника“, „Хемофарм“, „Крка“ и „Новофарм“	таблети	
371	Isopas	„Хемофарм“	дражеи	
372	Isoptin	„Лек“	дражеи	
373	Isovegan	„Серво Михал“	вагинални таблети	
374	Isoxyl	„Крка“	таблети	
375	Izobarin	„Плива“	таблети	
276	Jadit	„Серво Михал“	прав	
377	Jadit H	„Серво Михал“	раствор	
378	Jodpepton	„Галеника“	дражеи	
379	Jodpepton	„Галеника“	раствор	
380	Jodtheonal	„Алкалоид“	таблети	
381	Kavitamin	„Галеника“	дражеи	
382	Kazeina	„Југодијететика“		
383	Ketazon	„Spofa“	дражеи	
384	Khellavis	„Лек“	таблети	
385	Klimasedan	„Плива“	дражеи	
386	Konakion	„Roche“	ампули за орална употреба	
387	Konakion	„Roche“	раствор	
388	Ladricol	„Лек“	таблети	
389	Laktacid	„Југодијететика“		
390	Laktovit	„Југодијететика“		
391	Largactil	„Галеника“	капки	
392	Largactil	„Галеника“	супозитории	
393	Largactil	„Галеника“	таблети	
394	Lasix	„Серво Михал“	таблети	
395	Lasonil	„Галеника“	маст	
396	Lauromycin	„Крка“	капсули	
397	Lecortin	„Лек“	маст	
398	Lekosept	„Лек“	маст	
399	Lekosept	„Лек“	таблети	
400	Lekozid	„Лек“	раствор	
401	Lemuval	„Галеника“	супозитории	
402	Lentonitrate	„Italseber“	капсули	
403	Leptamin	„Плива“	капки	
404	Leptamin-Adenosin	„Плива“	капки	
405	Leukeran	„B. Wellcome“		(пропишува лекар специјалист од соодветната гранка на медицината)
406	Libratar	„Лек“	таблети	
407	Lioxon	„Галеника“	таблети	
408	Locacorten N	„Плива“	крем	
409	Locacorten N	„Плива“	маст	
410	Locacorten-Ta.	„Плива“	маст	
411	Longidoxin	„Лек“	супозитории	
412	Longidoxin	„Лек“	таблети	
413	Longifen	„Лек“	сируп	
414	Longifen	„Лек“	супозитории	
415	Longifen	„Лек“	таблети	
416	Longisept	„Лек“	маст	
417	Lucidril	„Крка“	дражеи	
418	Lucidril	„Крка“	супозитории	
419	Lutestrol	„Галеника“	лингвалети	
420	Lyndiol	„Лек“	таблети	(пропишува лекар специјалист од соодветната гранка на медицината)
421	Maieptil	„Specia“	таблети 1 mg	
422	Majsolin	„Плива“	таблети	

1	2	3	4	5
423	Marbadal C	„Галеника“	вагинални таблети	
424	Marcoumar	„Roche“	таблети	
425	Meldian	„Плива“	таблети	
426	Mellerette	„Босналијек“	дражеи	
427	Mellerette	„Босналијек“	капки	
428	Melleril	„Босналијек“	дражеи	
429	Meprobat	„Фармакос“, „Гале- ника“, „Хемофарм“, „Крка“ и „Плива“	таблети	
430	Meprobat	„Крка“	супозитории	
431	Mesantoin	„Босналијек“	таблети	
432	Mestinon	„Roche“	таблети	
433	Metozin	„Новофарм“	таблети	
434	Methyl-Ergometrin	„Биљана“	раствор	
435	Mexaform	„Плива“	дражеи	
436	Minozolan	„Specia“	таблети	
437	Monagyl	„Хемофарм“	орални таблети	
438	Monagyl	„Хемофарм“	вагинални таблети	
439	Monozyd	„Новофарм“	таблети	
440	Motolon	„Хемофарм“	таблети	
441	Multifungin	„Лек“	маст	
442	Multifungin	„Лек“	прашок	
443	Multifungin	„Лек“	раствор	
444	Muthesa	„Југодијететика“	таблети	
445	Mycosal	„Алкалоид“	раствор	
446	Myeosal	„Алкалоид“	прашок	
447	Mydocalm	„Крка“	дражеи	
448	Myleran	„B. Wellcome“	дражеи	
449	Negram	„Winthrop Comp.“	таблети	
450	Nec-Bellasecal	„Лек“	дражеи	
451	Neocyclin	„Хемофарм“	маст	
452	Neolac	„Југодијететика“		
453	Nerobol	„Галеника“	таблети	
454	Nerobolettæ	„Галеника“	таблети	
455	Nevargal	„Виљана“	дражеи	
456	Niamid	„Крка“	таблети	
457	Nicopas	„Галеника“	дражеи	
458	Nifurantin	„Лек“	дражеи	
459	Nirval	„Плива“	гранули	
460	Nistatin	„Плива“	дражеи	
461	Nistatin	„Плива“	капки	
462	Nistatin	„Плива“	маст	
463	Nistatin	„Плива“	прав	
464	Nistatin	„Плива“	вагинални таблети	
465	Nitroglicerine	„Плива“	сублингвалети	
466	Nizon	„Босналијек“	таблети	
467	N-Oblivon	„Алкалоид“	дражеи	
468	5-NOK	„Лек“	дражеи	
469	Nona-Gel	„Босналијек“	вагинални супозитории	
470	Noscapin	„Алкалоид“	сируп	
471	Noscapin	„Алкалоид“	таблети 15 mg	
472	Noscapin	„Алкалоид“	дражеи 30 mg	
473	Novabol	„Алкалоид“	таблети	
474	Novandrol	„Галеника“	лингвалети	
475	Novocin	„Галеника“	капсули	
476	Novofen	„Новофарм“	дражеи	
477	Novofungin	„Крка“	раствор	
478	Novopyrin	„Новофарм“	дражеи	

1	2	3	4	5
479	Novoserin	„Крка“	капсули	(пропишува лекар специјалист од соодветната гранка на медицината)
480	Novospasmin	„Лек“	супозитории	
481	Novospasmin	„Лек“	таблети	
482	Novosulfon	„Галеника“	таблети	
483	Noxyron	„Галеника“	таблети	
484	Nozinan	„Specia“	таблети	
485	Nyazin	„Галеника“	таблети	
486	Nystatin	„Хемофарм“	дражеи	
487	Nystatin	„Хемофарм“	таблети	
488	Oestradiol	„Галеника“	лингвалети	
489	Oestrotest	„Галеника“	лингвалети	
490	Oligovit	„Галеника“	дражеи	
491	Opispasmin (Narkotika)	„Лек“	дражеи	
492	Opispasmin (Narkotika)	„Лек“	супозитории	
493	Opiverin (Narkotika)	„Алкалоид“	дражеи	
494	Opiverin (Narkotika)	„Алкалоид“	супозитории	
495	Orabet	„Хемофарм“	таблети	
496	Oratren	„Лек“	таблети	
497	Orbenin	„Плива“	капсули	
498	Orferon	„Плива“	дражеи	
499	Orferon	„Плива“	капки	
500	Orferon	„Плива“	сируп	
501	Orferon C	„Плива“	дражеи	
502	Orgabolin	„Плива“	капки	
503	Orgabolin	„Плива“	таблети	
504	Orosteron	„Крка“	таблети	
505	Orvagil	„Галеника“	орални таблети	
506	Orvagil	„Галеника“	вагинални таблети	
507	Osadrin	„Лек“	дражеи	
508	Osaz	„Плива“	дражеи	
509	Ospen	„Крка“	сируп	
510	Ospolot	„Bayer“	таблети	
511	Otocain	„Југодијететика“	капки	
512	Otomycin	„Југодијететика“	капки за уво	
513	Otosol	„Хемофарм“	раствор	
514	Oxycort	„Крка“	маст	
515	Palerol	„Крка“	дражеи	
516	Palerol	„Крка“	супозитории	
517	Pankreatin	„Галеника“	дражеи	
518	Panopin (Narkotika)	„Алкалоид“	раствор	
519	Panopin (Narkotika)	„Алкалоид“	таблети	
520	Panthenol	„Галеника“ и „Хемофарм“	маст	
521	Panthenol	„Галеника“	раствор	
522	Panthenol	„Галеника“ и „Хемофарм“	таблети	
523	Papamidin	„Здравље“	супозитории	
524	Papamidin	„Здравље“	таблети	
525	Papaverini hydrochloridum	„Алкалоид“	таблети	
526	Paraflex	„Крка“	таблети	
527	Paremin	„Плива“	таблети	
528	Parkopan	„Галеника“	таблети	
529	Parsidol	„Specia“	таблети	
530	Partergin	„Sandoz“	раствор	
531	PAS-Aluminium	„Фармакос“	таблети	
532	Pasazid	„Крка“	дражеи	
533	PAS-Calcium	„Босналијек“	гранули	
534	PAS-Eutizon	„Плива“	дражеи	

1	2	3	4	5
535	PAS-Natrium	„Босналијек“ „Галеника“ „Хемофарм“ „Крка“, „Новофарм“ и „Плива“	дражеи	
536	PAS-Natrium	„Босналијек“, „Галеника“, „Хемофарм“ „Крка“ и „Плива“	таблети	
537	PAS-Natrium	„Плива“	гранули	
538	Patentex	„Фармакос“	маст	
539	Pelentan	„Крка“	таблети	
540	Penbritin	„Плива“	капсули	
541	Penicillin	„Галеника“	маст за очи	
542	Penicillin V	„Крка“	таблети	
543	Pentetrazol	„Хемофарм“	капки	
544	Pentitol	„Хемофарм“	капки	
545	Pentrexyl	„Галеника“	капсули	
546	Pepsamin	„Галеника“	таблети	
547	Pensan	„Плива“	таблети	
548	Perabol	„Лек“	маст	
549	Perabol	„Лек“	раствор	
550	Perabol	„Лек“	таблети	
551	Pergalen	„Серво Михаљ“	маст	
552	Persantin	„Здравље“	дражеи	
553	Petantin (Narkotika)	„Галеника“	таблети	
554	Phemiton	„Плива“	таблети	
555	Phenergan	„Галеника“	дражеи	
556	Phenergan	„Галеника“	крем	
557	Phenergan	„Галеника“	сируп	
558	Phenicarb	„Плива“	таблети	
559	Phenobarbiton	„Фармакос“, „Хемофарм“, „Крка“ и „Плива“	таблети	
560	Phenobex	„Лек“	капсули	
561	Phenobex	„Лек“	сируп	
562	Phenylbutazon	„Хемофарм“	дражеи	
563	Piazolin	„Крка“	таблети	(пропишува лекар специјалист од соодветната гранка на медицината)
564	Piperazin	„Галеника“	гранули	
565	Piperazin adipat	„Галеника“	таблети	
566	Pirazinamid	„Плива“	таблети	(пропишува лекар специјалист од соодветната гранка на медицината)
567	Plibex	„Плива“	дражеи	
568	Plibex	„Плива“	зрна	
569	Plihepan	„Плива“	дражеи	
570	Plisulfan	„Плива“	таблети	
571	Plivaphen	„Плива“	дражеи	
572	Plivaphen	„Плива“	раствор	
573	Plivit A	„Плива“	маслен раствор	
574	Plivit A + D	„Плива“	маслен раствор	
575	Plivit B—1	„Плива“	таблети	
576	Plivit B—6	„Плива“	таблети	
577	Plivit C	„Плива“	таблети	
578	Plivit D	„Плива“	раствор	
579	Plivit P.P.F.	„Плива“	таблети	
580	Polizym	„Крка“	дражеи	

1	2	3	4	5
581	Polycyclin	„Галеника“	маст за очи и уши	
582	Ponalid	„Sandoz“	таблети retard	
583	Postafene	„Галеника“	маст	
584	Postafene	„Галеника“	сируп	
585	Postafene	„Галеника“	раствор	
586	Postafene	„Галеника“	супозитории	
587	Postafene	„Галеника“	таблети	
588	Prazine	„Југодијететика“	дражеи	
589	Prednisolon	„Крка“	маст	
590	Prednisolon	„Галеника“, „Хемо- фарм“ и „Крка“	таблети	
591	Prednison	„Алкалоид“, „Фар- макос“ и „Крка“	таблети	
592	Prefluor	„Југодијететика“	таблети	
593	Primaquine	„Bayer“	таблети	
594	Primidon	„Хемофарм“ и „Крка“	таблети	
595	Proasthman	„Лек“	раствор	
596	Proasthman	„Лек“	таблети	
597	Proculin	„Алкалоид“	капки за очи	
598	Progesteron	„Галеника“	лингвалети	
599	Pronison	„Галеника“	таблети	
600	Propylthiouracil	„Југодијететика“	таблети	
601	Prostaphlin A	„Галеника“	капсули	
602	Prostigmin	„Roche“	таблети	
603	Puri-Nethol	„B. Wellcome“	дражеи	
604	Pyrazinamid	„Хемофарм“, „Кр- ка“ и „Лек“	таблети	(пропишува лекар специја- лист од соодветната гранка на медицината)
605	Radecol	„Veb“	таблети	
606	Randoeclit	„Bayer“	таблети	
607	Rastinon	„Серво Михал“	таблети	
608	Redergin	„Лек“	раствор	
609	Regitin	„Ciba“	таблети	
610	Relazin	„Плива“	дражеи	
611	Remefflin	„Лек“	раствор	
612	Renamid	„Плива“	таблети	
613	Renese	„Алкалоид“	таблети	
614	Reopin	„Хемофарм“	дражеи	
615	Reserphan	„Плива“	таблети	
616	Reserpin	„Галеника“ и „Хе- мофарм“	таблети	
617	Resochin	„Лек“	таблети	
618	Resotren	„Bayer“	таблети	
619	Retol-Rutin	„Плива“	дражеи	
620	Revonal	„Лек“	таблети	
621	Ridol	„Лек“	таблети	
622	Rigenicid	„Крка“	дражеи	(пропишува лекар специја- лист од соодветната гранка на медицината)
623	Rigenicid	„Крка“	супозитории	(пропишува лекар специја- лист од соодветната гранка на медицината)
624	Rigenicid	„Крка“	таблети	(пропишува лекар специја- лист од соодветната гранка на медицината)
625	Rinopresin	„Галеника“	прашок за на- зална примена	
626	Ripason	„Хемофарм“	дражеи	
627	Ronicol	„Roche“	таблети	

1	2	3	4	5
628	Rotex	„Хемофарм“	таблети	
629	Rutophyllin	„Лек“	таблети	
630	Sandosten-Calcium	„Босналијек“ и „Крка“	маст	
631	Sandosten-Calcium	„Крка“	пенливи таблети	
632	Sandosten-Calcium	„Крка“	сируп	
633	Sedoxazin	„Галеника“	таблети	
634	Segontin	„Серво Михал“	дражеи	
635	Septol	„Хемофарм“	раствор	
636	Septonex 1%	„Алкалоид-Билка“	алкохолен раствор	
637	Septonex 10%	„Алкалоид-Билка“	воден раствор	
638	Serpentil	„Плива“	таблети	
639	Seval	„Југодијететика“	дражеи	
640	Sevalumal	„Југодијететика“	дражеи	
641	Sigmamycin	„Здравље“	капки за деца	
642	Sigmamycin	„Здравље“	капсули	
643	Silubin	„Grünenthal“	дражеи	
644	Sinasec	„Лек“	капсули	
645	Sintral	„Југодијететика“	таблети	
646	Solutio Glyceroli trinitratis 1%	„Централна апоте- ка“ Загреб		
647	Solvosterol	„Фармакос“	лингвадети	
648	Soventol	„Лек“	желе	
649	Soventol	„Лек“	таблети	
650	Soventoletten	„Лек“	дражеи	
651	Stanoten	„Босналијек“	дражеи	
652	Stemetil	„Specia“	супозитории	
653	Stemetil	„Specia“	таблети	
654	Stilboestrol	„Галеника“ и „Пли- ва“	таблети	
655	Straminol	„Крка“	раствор 1%	
656	Straminol	„Крка“	раствор 10%	
657	Streptoksazol	„Плива“	таблети	
658	Sulfamin	„Плива“	таблети	
659	Sulfacombin	„Крка“ и „Плива“	таблети	
660	Sulfacombin	„Плива“	сируп	
661	Sulfacombin	„Плива“	супозитории	
662	Sulfadiazin	„Крка“ и „Плива“	супозитории	
663	Sulfadimidinum	„Плива“	таблети	
664	Sulfaguanidin	„Алкалоид“, „Фарма- кос“, „Крка“ и „Плива“	таблети	
665	Sulfapyrazin	„Босналијек“	таблети	
666	Sulfarlem-Cholin	„Алкалоид“	дражеи	
667	Sulfasalazin	„Крка“	таблети	
668	Sulfasol	„Плива“	сируп	
669	Sulfasol	„Плива“	супозитории	
670	Sulfasol	„Плива“	таблети	
671	Sulfathiazol	„Крка“ и „Плива“	таблети	
672	Sulfatri	„Галеника“	сируп	
673	Sulfatri	„Галеника“	таблети	
674	Supremin	„Плива“	дражеи	
675	Surmontil	„Specia“	капки	
676	Surmontil	„Specia“	таблети	
677	Sustac	„Крка“	mite таблете	
678	Sustac	„Крка“	forte таблете	
679	Sympatol	„Здравље“	liquidum	
680	Synalar	„Галеника“	крем	
681	Synalar	„Галеника“	маст	
682	Synopen	„Здравље“	дражеи	
683	Synopen	„Здравље“	маст	

1	2	3	4	5
684	Syntocinon	„Sandoz“	за интрана- зална упо- треба	
685	Tabulettae Calcii gluconatis	„Централна апо- тека“ — Загреб		
686	Tabulettae Ephedrini hydrochloridi	Љекарна Загреб“ — Загреб		
687	Tabulettae Hexamethylenetetramini	Љекарна „Загреб“ — Загреб		
688	Tabulettae Natrij salicylatis	„Централна апо- тека“ — Загреб		
689	Tabulettae Phenyl salicylatis	„Централна апо- тека“ — Загреб		
690	Talusin	„Лек“	дражеи	
691	Taxilan	„Byk Gulden“	дражеи	
692	Taxilan	„Byk Gulden“	таблети	
693	Tebafen	„Здравље“	таблети	
694	Tegretol	„Geigy“	таблети	
695	Tekorton	„Плива“	маст	
696	Tekorton	„Плива“	маст за очи	
697	TEM	„Hoechst“	капсули	(пропишува лекар специја- лист од соодветната гранка на медицината)
698	Terfluzine	„Алкалоид“	капки	
699	Terfluzine	„Алкалоид“	таблети	
700	Teroftal	„Галеника“	маст за очи	
701	Testosteron	„Галеника“	лингвалети	
702	Tetidis	„Крка“	таблети	
703	Tetrabiocin	„Галеника“	капсули	
704	Tetracyclin	„Плива“	капсули	
705	Tetracyclin	„Плива“	маст	
706	Tetracyclin	„Плива“	маст за очи 1%	
707	Tetrasept	„Босналијек“	таблети	
708	Thelmin	„Плива“	сируп	
709	Thelupan	„Галеника“	таблети	
710	Theophenobarbital	„Галеника“	таблети	
711	Thybon	„Hoechst“	таблети	
712	Thyral	„Галеника“	дражеи	
713	Thyralette	„Галеника“	дражеи	
714	Tiozan	„Хемофарм“	таблети	
715	Toclase	„Лек“	дражеи	
716	Toclase	„Лек“	сируп	
717	Toclase	„Лек“	супозитории за деца	
718	Tocopherol	„Галеника“	дражеи	
719	Tolbusal	„Крка“	таблети	
720	Tomanol	„Крка“	дражеи	
721	Tomanol	„Крка“	супозитории	
722	Torecan	„Крка“	дражеи	
723	Torecan	„Крка“	супозитории	
724	Trecator	„Алкалоид“	таблети	(пропишува лекар специја- лист од соодветната гранка на медицината)
725	Trecator	„Алкалоид“	супозитории	(пропишува лекар специја- лист од соодветната гранка на медицината)
726	Trecator	„Алкалоид“	стерилен прашок	(пропишува лекар специја- лист од соодветната гранка на медицината)

1	2	3	4	5
727	Trenimon	„Bayer“	капсули	(пропишува лекар специјалист од соодветната гранка на медицината)
728	Triazin-Gel	„Фармакос“		
729	Trimex	„Плива“	орални таблети	
730	Trimex	„Плива“	вагинални таблети	
731	Trirezid	„Плива“	таблети	
732	Trirezid K	„Плива“	дражеи	
733	Trisulfon	„Крка“	супозитории	
734	Trisulfon	„Крка“	супозитории за деца	
735	Tryptizol	„Лек“	таблети	
736	Tussibex	„Југодијететика“	дражеи	
737	Tussibex	„Југодијететика“	капки	
738	Tussibex	„Југодијететика“	сируп	
739	Tyrothricin	„Крка“	маст	
740	Ulcosan	„Босналијек“	прашок	
741	Ultr	„Лек“	таблети	
742	Ultralan	„Алкалоид“	маст	
743	Unazid	„Плива“	таблети	
744	Unazid K	„Плива“	дражеи	
745	Unguentum Ammonii sulfogyrodalas	Љекарна „Треш- њевка“ — Загреб	маст	
746	Urodiazin	„Алкалоид“	таблети	
747	Urosept	„Новофарм“	таблети	
748	Urotensil	„Алкалоид“	таблети	
749	Uroterp	„Крка“	капки	
750	Ustimon	„Алкалоид“	таблети	
751	Vandid	„Галеника“	капки	
752	Vanquin	„Parke Davis“	суспензија	
753	Vasculat	„Здравље“	капки	
754	Vasculat	„Здравље“	таблети	
755	Vasocor	„Југодијететика“	лингвалети	
756	Vasokastan	„Лек“	маст	
757	Vasokastan	„Лек“	раствор	
758	Vasokastan	„Лек“	супозитории	
759	Venocuran	„Лек“	дражеи	
760	Vermitin	„Фармакос“	таблети	
761	Vertigosan	„Галеника“	дражеи	
762	Vesparaxette	„Здравље“	таблети	
763	Visucicatrizante	„Italseber“	маст за очи	
764	Vitamin A	„Хемофарм“	маслен раствор	
765	Vitamin A + D	„Хемофарм“	маслен раствор	
766	Vitamin A + D ₂	„Галеника“	воден раствор	
767	Vitamin B—1	„Алкалоид“, „Хе- мофарм“ и „Крка“	таблети	
768	Vitamin E—6	„Хемофарм“ и „Крка“	таблети	
769	Vitamin C	„Фармакос“, „Хе- мофарм“, „Крка“, „Новофарм“ и „Серво Михал“	таблети	
770	Vitamin D	„Хемофарм“	маслен раствор	
771	Yomesan	„Галеника“	таблети	
772	Zarontin	„Parke Davis“	капсули	

495.

Врз основа на членот 4 став 1, членот 25 став 4 и членот 29 став 1 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА СОСТАВНИ ДЕЛОВИ НА ЕЛЕКТРОНСКИ УРЕДИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Кондензатори од хартија за едномерна струја: Дефиниции и општи одредби — JUS N.R2.001
Технички услови и испитувања — JUS N.R2.002

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јануари 1968 година.

4. Престанува да важи југословенскиот стандард:

Кондензатори од хартија за едномерна струја. Општи технички прописи — — — — — JUS N.R2.001
донесен со Решението за југословенските стандарди за составни делови на електронски уреди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/60).

5. Југословенскиот стандард од точката 4 на ова решение престанува да важи на 1 јануари 1968 година.

Бр. 23-4707/1
6 јули 1967 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

496.

Врз основа на членот 4 став 1, членот 25 став 4 и членот 29 став 1 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ИЗОЛИРАНИ СПРОВОДНИЦИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Називни пресеци и конструкции на спроводници во изолирани кабли — JUS N.C0.015

Електроенергетика. Инсталациони спроводници со изолација од PVC-маса, Р и Р-А — — — — — JUS N.C3.200

Електроенергетика. Инсталациони спроводници со раздалечени жили, PP/R и PP/R-A — — — — — JUS N.C3.230

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 септември 1967 година.

4. Престануваат да важат следните југословенски стандарди:

Бакарни спроводници. Технички прописи за изработка — — — — — JUS N.C0.015

Инсталациони спроводници со размкнати жили, PP/R и PG/R — JUS N.C3.230
донесени со Решението за југословенските стандарди за електрични спроводници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/60);

Електроенергетика. Инсталационен спроводник со изолација од PVC-маса Р — — — — — JUS N.C3.200
донесен со Решението за југословенските стандарди за електрични спроводници изолирани со PVC-маса („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 24/61).

5. Југословенските стандарди од точката 4 на ова решение престануваат да важат на 1 септември 1967 година.

Бр. 15-4964/1
20 јули 1967 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

УКАЗИ

Претседателот на Републиката, врз основа на членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, на предлог од државниот секретар за надворешни работи, донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ПОСТОЈАН ПРЕТСТАВНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОСТОЈАН ПРЕТСТАВНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ

I

Се отповикува

Данило Лехиќ од должноста на постојан претставник на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Организацијата на Обединетите нации во Њујорк.

II

Се назначува

др Антон Вратуша, досегашен советник на државниот секретар за надворешни работи, за постојан претставник на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Организацијата на Обединетите нации во Њујорк.

III

Државниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 98
14 јули 1967 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито с. р.

Претседателот на Републиката, врз основа на членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, на предлог од државниот секретар за надворешни работи, донесува

У К А З

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ОБЕДИНЕТАТА АРАПСКА РЕПУБЛИКА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ОБЕДИНЕТАТА АРАПСКА РЕПУБЛИКА

I

Се отповикува

Салко Феиќ од должноста на извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Обединетата Арапска Република.

II

Се назначува

Данило Лекиќ, досегашен постојан претставник на СФРЈ при ООН, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Обединетата Арапска Република.

III

Државниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 94

14 јули 1967 година

Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседателот на Републиката, врз основа на членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, на предлог од државниот секретар за надворешни работи, донесува

У К А З

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ТУНИС И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ТУНИС

I

Се отповикува

Нико Шилих од должноста на извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Тунис.

II

Се назначува

Славољуб Петровиќ, досегашен амбасадор во Државниот секретаријат за надворешни работи, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Тунис.

III

Државниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 96

14 јули 1967 година

Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито с. р.

Претседателот на Републиката, врз основа на членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, на предлог од државниот секретар за надворешни работи, донесува

У К А З

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО СОЕДИНЕТИТЕ ДРЖАВИ НА БРАЗИЛ

I

Се назначува

Богољуб Стојановиќ, досегашен советник на државниот секретар за надворешни работи, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Соединетите Држави на Бразил.

II

Државниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 97

14 јули 1967 година

Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито с. р.

Претседателот на Републиката, врз основа на членот 217 став 1 точка 3 од Уставот, на предлог од државниот секретар за надворешни работи, донесува

У К А З

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ЛИБИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ЛИБИЈА

I

Се отповикува

Мирко Остоиќ од должноста на извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Либија.

II

Се назначува

Елхами Нимани, досегашен советник на државниот секретар за надворешни работи, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Либија.

III

Државниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 99

14 јули 1967 година

Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито с. р.

РЕШЕНИЈА

Врз основа на членот 70 став 3 од Законот за сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/67), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПОМОШНИК ДИРЕКТОРОТ НА СОЈУЗНАТА УПРАВА ЗА ЦАРИНИ

Се разрешува Иво Бернард од должноста на помошник директор на Сојузната управа за царини, поради одене на друга должност.

Б. бр. 102

14 јули 1967 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Мика Шпиљак, с. р.

Врз основа на членот 70 став 3 од Законот за сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/67), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНАТА УПРАВА ЗА ЦАРИНИ

Се назначува Радо Трошт, ополномоштен министер во Државниот секретаријат за надворешни работи, за помошник директор на Сојузната управа за царини.

Б. бр. 101

14 јули 1967 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Мика Шпиљак, с. р.

Врз основа на членот 88 од Законот за сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/67), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА СТОПАНСКО ПЛАНИРАЊЕ

Се назначува Смајо Манџука, раководител на сектор во Сојузниот завод за стопанско планира-

ње, за помошник генерален директор на Сојузниот завод за стопанско планирање.

Б. бр. 105

14 јули 1967 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Мика Шпиљак, с. р.

Врз основа на членот 88 од Законот за сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/67), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА СТОПАНСКО ПЛАНИРАЊЕ

Се назначува Бранко Ѓорѓевиќ, раководител на сектор во Сојузниот завод за стопанско планирање, за помошник генерален директор на Сојузниот завод за стопанско планирање.

Б. бр. 106

14 јули 1967 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Мика Шпиљак, с. р.

Врз основа на членот 80 од Законот за сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/67), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОЈУЗНИОТ СОВЕТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА

Се назначува Цевад Даутовиќ, помошник на републичкиот секретар за образование и култура на СР Босна и Херцеговина, за помошник претседател на Сојузниот совет за образование и култура.

Б. бр. 107

14 јули 1967 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Мика Шпиљак, с. р.

Врз основа на членот 80 од Законот за сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/67), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОЈУЗНИОТ СОВЕТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА

Се назначува Нуши Пајазит, директор на По-краинскиот завод за унапредување на школството на

АП Косово и Метохија, за помошник претседател на Сојузниот совет за образование и култура.

Б. бр. 108

14 јули 1967 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Мика Шпиљак, с. р.

Врз основа на членот 70 став 3 од Законот за сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/67), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК СОЈУЗЕН СЕКРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ

Се назначува Владимир Јововиќ, директор на сектор во Железарницата „Борис Кидрич“ во Никшиќ, за помошник сојузен секретар за финансии.

Б. бр. 109

14 јули 1967 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Мика Шпиљак, с. р.

Врз основа на членот 70 став 3 од Законот за сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/67), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК СОЈУЗЕН СЕКРЕТАР ЗА СТОПАНСТВО

Се назначува Вукашин Драгоевиќ, помошник на републичкиот секретар за стопанство на СР Црна Гора, за помошник сојузен секретар за стопанство.

Б. бр. 110

14 јули 1967 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Мика Шпиљак, с. р.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕПУБЛИКИ

УРАДНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА

„Урадни лист Социјалистичке Републике Словенија“ во бројот 39 од 8 декември 1966 година објавува:

Решение за именување директор на геодетската управа на СР Словенија;

Решение за именување републички потсекретар во Републичкиот секретаријат за стопанство;

Решение за именување директор на Заводот за школство на СР Словенија;

Решение за именување директор на Водната заедница на Долењска во Ново Место;

Решение за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на Институтот за економски истражувања во Љубљана и за определување организации што делегираат по еден претставник на општествената заедница во Советот на тој Институт;

Решение за разрешување два претставника односно именување претставници на општествената заедница во Советот на Институтот за геодезија и фотограметрија во Љубљана и за определување организации што делегираат по еден претставник на општествената заедница во Советот на тој Институт;

Решение за именување два претставника на општествената заедница во Советот на Онколошкиот институт во Љубљана и за определување организации што делегираат по еден претставник на општествената заедница во Советот на тој Институт.

Во бројот 40 од 15 декември 1966 година објавува:

Закон за определување старателски орган;

Закон за измени и дополнение на Законот за здравствената заштита на земјоделците-учесници на Народноослободителната борба и членовите на нивните семејства;

Одлука за избор на судии на Врховниот суд на СР Словенија;

Одлука за разрешување на судија на Окружниот суд Копер;

Одлука за определување бројот и за избор на судии поротници на Окружниот стопански суд во Копер;

Одлука за разрешување и именување претседател и членови на Управниот одбор на републичките заеднички резерви на стопанските организации;

Решение за верификација на гимназии.

Во бројот 41 од 22 декември 1966 година објавува:

Закон за работните односи на работниците што работат кај приватни работодавци;

Закон за пренесување на обврските на околиците;

Одлука за определување органи за работи во врска со склучување договори помеѓу здравствените установи и комуналните заедници на социјалното осигурување за здравствени услуги на осигурените лица;

Одлука за определување граници на водните подрачја во СР Словенија;

Решение за именување директор на Заводот за водостопанство на СР Словенија;

Решение за потврда на разрешувањето на помошник директор на Заводот на СР Словенија за планирање;

Правилник за измена на Правилникот за издавање лекарски уверенија и потврди во здравствените установи;

Решение на Уставниот суд на СРС за решение на спорот во постапката за оценување уставноста и законитоста на Одлуката на Собранието на општина Љубљана-Шишка за придонесот за комунални уреди надвор од потесните градежни подрачја во општината Љубљана-Шишка;

Општи акти на републичките самоуправни организации, и тоа:

Одлука за плаќање придонес за социјално осигурување за некои категории осигуреници;

Одлука за определување придонес за социјално осигурување за определени категории лица што уживаат одделни права од социјалното осигурување;

Одлука за определување придонес за здравствена заштита на пензионерите;

Одлука за определување придонес за здравствена заштита на уживателите на социјални помошти;

Општи акти на комуналните самоуправни организации, и тоа:

Одлука за стопата на основниот придонес за здравственото осигурување;

Одлука за определување подгрупи и стопи на додатниот придонес за здравствено осигурување;

Одлука за делот од придонесот за здравствено осигурување што Комуналната заедница на социјалното осигурување на работниците Љубљана им го отстапува на работните организации за учество во спроведувањето на здравственото осигурување;

Одлука за определување постојан износ што се должни да го плаќаат осигурените лица на име трошоци за издадените лекови;

Одлука за измена на Одлуката за проширено здравствено осигурување на земјоделците на подрачјето на Комуналната заедница на социјалното осигурување на земјоделците Љубљана;

Одлука за придонесот за проширено здравствено осигурување за 1967 година;

Одлука за лековите што не можат да се пропишат на товар на фондовите на здравственото осигурување на земјоделците за осигурени лица според Законот за здравственото осигурување на земјоделците на подрачјето на Комуналната заедница на социјалното осигурување на земјоделците Љубљана.

Во бројот 42 од 29 декември 1966 година објавува:

Закон за измени и дополненија на Законот за Буџетот на СР Словенија (Републичкиот буџет) за 1966 година;

Закон за воведување додатен придонес од прометот на стоки на мало и за користење на средствата од тој придонес;

Закон за прибавување дополнителни кредитни средства за довршување на електроенергетски објекти;

Закон за враќање дел од интересот на корисниците на инвестиционите кредити на подрачјето на туризмот;

Закон за водниот придонес за 1967 година;

Закон за придонесот за користење градско земјиште;

Закон за уредување и издавање градежно земјиште;

Закон за користење средствата на амортизацијата на работните организации од определени подрачја;

Закон за заштитата од природни и други несекои;

Закон за спојување на мариборските општини;

Закон за помошта на членовите на семејствата чиј хранител е во задолжителна воена служба;

Закон за претставниците на општествената заедница во советите на некои установи од областа на културата чиј основач е СР Словенија;

Закон за највисоката граница до која може да се определи стопата на основниот придонес за здравственото осигурување на работниците;

Одлука за привремено финансирање на републичките потреби во првото тримесечје на 1967 година;

Одлука за финансискиот план за учество во финансирањето на првата и втората фаза од првата етапа на изградбата на клиничкиот центар во Љубљана;

Одлука за начинот на располагањето со средствата на СР Словенија за градба на основни училишта;

Одлука за разрешување потпретседател на Извршниот совет на Собранието на СР Словенија;

Одлука за именување Републичка изборна комисија за избор на пратеници за Собранието на СР Словенија;

Одлука за избор на судија на Окружниот суд во Копер;

Одлука за избор на судии на Окружниот суд во Љубљана;

Препорака за привременото финансирање на стручното школство во СР Словенија во 1967 година;

Општи акти на републичките самоуправни организации, и тоа:

Одлука за определување ризици, услови и враќања во задолжителното реосигурување на основното здравствено осигурување на земјоделците;

Одлука за определување височината на премијата за Републичкиот фонд за реосигурување на основното здравствено осигурување на земјоделците.

Во бројот 43 од 30 декември 1966 година објавува:

Одлука за помилување на осудени лица;

Решение за разрешување претседател и членови на Комисијата за подготвување предлози за пренос на обврските на околиците врз општините и СР Словенија;

Наредба за спојување и за раздвојување на некои населби;

Упатство за елементите за склучување договори за здравствените услуги на осигурените лица помеѓу здравствените установи и комуналните заедници на социјалното осигурување;

Упатство за измени на Упатството за изработка на урбанистички проект.

НАРОДНЕ НОВИНЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА

Во бројот 47 од 12 декември 1966 година објавуваат:

Измени на Буџетот на СР Хрватска за 1966 година;

Одлука за разрешување републички секретар за внатрешни работи;

Одлука за именување републички секретар за внатрешни работи;

Одлука на Уставниот суд на Хрватска бр. 203/I-1966 од 23 декември 1966 година;

Исправка на Уредбата за измени на Уредбата за издатоците за патни и други трошоци што на републичките органи на управата им се признаваат во материјални трошоци.

Во бројот 48 од 15 декември 1966 година објавуваат:

Препорака за уредување на меѓусебните односи во работата;

Решение за разрешување потсекретар во Републичкиот секретаријат за внатрешни работи;

Решение за разрешување потсекретар за работи на државната безбедност во Републичкиот секретаријат за внатрешни работи;

Решение за разрешување потсекретар во Републичкиот секретаријат за стопанство;

Решение за именување потсекретар во Републичкиот секретаријат за стопанство;

Решение за именување потсекретар за работи на јавната безбедност во Републичкиот секретаријат за внатрешни работи;

Решение за именување потсекретар за работи на државната безбедност во Републичкиот секретаријат за внатрешни работи;

Решение за именува потсекретар за работи на пограничната и пасошката служба и јавен поредок во Републичкиот секретаријат за внатрешни работи;

Решение за назначување функционери во Извршниот совет на Саборот;

Правилник за Избраниот суд на Стопанската комора на СР Хрватска;

Во бројот 49 од 26 декември 1966 година објавуваат:

Упатство за содржината и начинот на водењето на регистарот на посебно заштитените објекти на природата.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ЦРНА ГОРА

„Службени лист Социјалистичке Републике Црне Горе“ во бројот 23 од 28 октомври 1966 година објавува:

Решение за утврдување на цената на чинењето на личната карта, формата и големината на картотот за издадената лична карта и за начинот на водење на картотека на издадените лични карти.

Во бројот 24 од 10 ноември 1966 година објавува:

Упатство за легитимацијата на електроенергетски инспектор.

Во бројот 25 од 26 ноември 1966 година објавува:

Одлука за повластиците во патничкиот сообраќај за 1966 година.

Во бројот 26 од 5 декември 1966 година објавува:

Општествен план на развојот на СР Црна Гора од 1966 до 1970 година;

Закон за издвојување дел од средствата на СРЦГ за инвестиции во стопанството за давање кредитни олеснија на стопанските организации на определени кредити и за употребата на тие средства;

Закон за издвојување средства на СРЦГ за инвестиции во стопанството за давање санациони кредити на стопанските организации и за употребата на тие средства;

Закон за довршување изградбата на железничката пруга Белград—Бар на територијата на СР Црна Гора;

Закон за определување додатни камати на определени кредити на товар на средствата на СР Црна Гора;

Закон за уделот на СР Црна Гора во кредитирањето на изградбата на основните шумски комуникации;

Закон за употреба на средствата на СР Црна Гора за отплата на анuitетите по кредитите за инвестиции во стопанството;

Закон за довршување изградбата на континенталниот дел од Јадранскиот пат на територијата на СР Црна Гора;

Закон за исплатување привремена пензија и инвалиднина на југословенските државјани што се здобиле со право на пензија односно инвалиднина кај странски носител на социјално осигурување;

Одлука за издвојување средства на СР Црна Гора за инвестиции во стопанството за кредитирање станбената изградба за потребите на Комбинатот за алуминиум — претпријатие во основање — Титоград и на претпријатието во основање Рудници за цинк и олово „Рударско“ — Мојковац за периодот 1966—1970 година;

Одлука за именување Републичка изборна комисија за избор на пратеници на Собранието на СР Црна Гора и за избор на одборници на собранијата на општините;

Одлука за разрешување и именување еден член на Советот на народната одбрана на Собранието на СР Црна Гора;

Одлука за разрешување и избор на еден судија-поротник на Врховниот суд на Црна Гора;

Одлука за разрешување и именување еден член на Управниот одбор на Републичкиот фонд на водите;

Одлука за избор на два члена на Советот на Адвокатската комора на СР Србија;

Препорака за унапредување организацијата на здравствената служба и здравствената заштита на децата во СР Црна Гора;

Решение за разрешување од должноста на помошник секретар во Републичкиот секретаријат за внатрешни работи;

Решение за назначување помошник секретар во Републичкиот секретаријат за внатрешни работи.

СОДРЖИНА:

	Страна
487. Закон за измени на Основниот закон за избирање на работнички совети и други органи на унитарните организации	925
488. Одлука за измена на Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран	925
489. Одлука за дополненија на Одлуката за увозот во 1967 година на стоки чиј увоз е условно слободен	925
490. Правилник за постапката со опојните дроги одземени според членот 36 на Законот за опојните дроги	926
491. Наредба за измени и дополненија на Наредбата за условите под кои се врши враќање на царината платена на увезени репродукциони материјали и делови за вградување, употребени за производство на стоки што се извезуваат	926
492. Упатство за измена на Упатството за постапката за утврдување на царинската основица и за остварување на правото на ослободување од плаќање на царина	927
493. Решение за дополнение на Решението за овластување на здравствените установи што можат да вршат имунизација против жолта треска и колера на лица во меѓународниот сообраќај	927
494. Одлука за утврдување на Листата на лековите што можат да се пропишуваат на товар на фондот на здравственото осигурување	927
495. Решение за југословенските стандарди за составни делови на електронски уреди	943
496. Решение за југословенските стандарди за изолирани спроводници	943